

Ќај сите наши пациенти правени се повеќекратни лабораториски испитувања, РТГ, ЕКГ, ЕЕГ како и други испитувања.

Од клиниката, како излечени се отпуштени 224 пациенти, подобрени и земени на барање на родители 24, префрлени на друга клиника 4 и умрени 3 пациенти.

## ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОК

Во горенаведеното прикажуваче на нашите случаји, хоспитализирани во тек на 1980 год. и во јануари 1981 год., можеме да констатираме дека малите сипаници и покрај превземените мерки, масовната вакцинација, сушите се пристапи во нашата република, дека го задржало својот сезонски карактер, со појава на епидемии на 2-4 год. и со присатки многубројни фактори кои имаат влијание на текот и исходот на болеста кај секој поединечен случај. Од голема важност е и времето кога детето е донесено на клиниката, во каква состојба е применено и да ли за време на хоспитализацијата биле пристапи и други заболувања.

Најчести најтешките компликации имамме од страна на респираторниот тракт, што воглавном и беше причина за леталниот исход и покрај превземените мерки и применена на адекватна терапија.

Во периодот по воведувањето на масовната вакцинација, кога е опфатено повеќе од 90% деца, ние суште имаме осетливи возрасти кои заради разни причини не се опфатени со вакцинацијата. Смртноста се намалила во однос на претходните епидемии. Покрај доенчичната и малите деца во нашата епидемија е забележано поместување на

болеста кон постарите возрасти. Оболуваат воглавном невакцинирани деца, меѓутоа ние во нашата епидемија имамме 5 случаи кои беа вакцинирани пред 12 и повеќе месеци а кои по контактот со заболените од морбили и сами оболуваат.

Економските последици само ја оправдуваат антиморбилната вакцинација. Треба да се продолжи со вакцинација на деца од 6 месеци до наполнети 10 години и тоа треба да се вакцинира секое дете кое нема пишуван документ за прележани морбили. Таму каде се појави еден или повеќе случаи на морбили, треба да се вакцинираат здравите контакти кои не се вакцинирани и кои не боледувале од морбили.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Burganov P. N; Andzaparidze O. G, Popov V. E.: The status of measles, after five years of mase vaccination in the USSR - Bulletin of the World Health Organisation 49:581, 1973

2. Linneman C. C.: Measles vaccine Immunity, reinfection and revaccination. American Journal of Epidemiology 97:365, 1973

3. Shasby D. M., Shope T. C., Downe H., Heromann K. L., Polkovski J.: Measles in a highly vaccinated population The New England of Medicine 296:585, 1977

4. Гаон Ј., Турин А., Удович Б. - Карактеристике епидемиологије морбила и наша искуства у судирању ове болести у С.Р.Б и Х и С.Р.Х. Медицински архив 6:1, 1963 год.

5. Зотовиќ В: Имунизација у нашој земаи со особитим освртом на морбили. Семинар „Актуелни проблеми борбе против заразни болести“, Опатија, Југославија 1970 год.

ГОД. ЗБ. МЕД. ФАК. СКОПЈЕ, 27. – SUPPL. I: 17-19. 1981  
ПЕЧАТЕНО ВО СР МАКЕДОНИЈА, ЈУГОСЛАВИЈА

## ЦЕЛЕНА ПСИХОДИНАМСКА ПСИХОТЕРАПИЈА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА НЕВРОЗАТА

Мицев М., Димитријевиќ З.

Клиника за нервни и душевни болести при Медицинскиот факултет,  
Универзитетски центар за медицински науки, Скопје

### ABSTRACT

Micev, M., Dimitrijević, Z. (1981): *Metod of psychoanalysis in treatment of neuroses*. God. zb. Med. fak. Skopje, 27: suppl. I: 17-19 [Macedonian].  
(Clinic of Nerve and Mental Diseases, Faculty of Medicine, University Center of Medical Sciences, Skopje, Yugoslavia).

Two patients were treated with the method of psychoanalysis. They represented symptoms of the convertible fobicle neurosis. The author was observer of this therapy and at the same time he was object of the supervision of psihoterapeut. On that way, he observed the situation and the psychical manifestations of patients. Especially it had possibilities to observe phenomena of the emotional transfer of the patients and their transfer.

### СОБИРОК

Мицев, М., Димитријевиќ, З. (1981): Целена психодинамска психотерапија во лекувањето на неврозата. Год. зб. Мед. Фак. Скопје, 27: супл. I: 17-19

Со методот на целената психоаналитичка терапија лекувани се двајца пациенти. Тие покажуваат симптоми на конвертивна фобична невроза. Авторот беше онсервер на оваа терапија и во исто време објект на супервизијата на психотерапевтот. На тој начин, ја проучувал терапевтската ситуација и психичките манифестиации на пациентот. Погодно имаше можност да ги проучува феномените на емоционалниот пренос на пациентите и нивниот трансфер.

Index Terms: Psychoanalysis, neurose.

Клучни зборови: Психоанализа, Невроза.

Во клиничката практика на психотерапевтот се користат различни психотерапевтски методи, кои глобално можеме да ги вброиме во две групи: површинска психотерапија и длабинска терапија на интерпсихичките конфлиktи на личноста. Оваа подгрупа има своя смисла и тогаш кога не се работи исклучиво за психоаналитичкиот пристап на неурозите, туку и кога се во прашање разни други теоретски приоди за нивното лекување. Со други зборови, разните облици на бехавиор терапијата, гештальтната психотерапија и други, можеме да ги вброиме во површинските методи на лекување. Станува збор за симптоматски терапевтски зафати, бидејќи единствениот пат кон лекувањето на неурозата е во каузалното елиминирање на неврозогените конфлиktи.

Во овој контекст, нашите приод кон лекувањето на некои конверзивни фобии се состојат беше психоанализата на одделни ставови на личноста во ситуација на создавање конфлиktни содржини на ниво на ирационалната психа. Исто така, во светлината на Его – психологията, се водеат смектка и за одбранбените механизми на личноста, вклучувајќи ги, се разбира, и самите феномени на клиничката невроза. Апсурдно во денешно време да се разрешува проблемот на глобалната невротичност на карактерните структури со амбиции за фундаментално и конечно менување на сите адаптивни можности на личноста. Тоа беше амбицијата на класичната Фројдова анализа, која не се потврди себе си дури ни во времето на својот творец. Дефинитот на времето и динамиката на социјалното живеење во нашата урбанизација, не ориентира кон краток метод на аналитичко разрешување на конфлиktните ситуации. Тука се работи за реадаптација на пациентот само на одделни пунктови на неговата социјална декомпензација.

Авторот на овој труд беше опсервер на психодинамиската терапија на целенот тип кај два пациенти. Неговата улога не беше само опсервација на аналитичката ситуација, туку опсерверот во тоа ги проектираше и своите актуелни ставови на две подрачја: кон пациентот и неговите содржини и кон терапевтот. Тоа значи дека постои преносен механизам, кој веќуштини личеше на овој кај пациентот. Самото присуство на опсерверот создаваше ситуација на минимална група. По секоја сеанса опсерверот беше подложуван на супервизија на своите ставови од страна на терапевтот. Тоа беа патиштата на неговата едукација во психотерапијата, бидејќи е познато дека не е можно да се научат психотерапевтските зафати на аналитичкиот тип без таканаречената „школска анализа“.

Рековеме дека во прашање беа двајца пациенти со конверзивни фобии. Еден од нив, маж на триесетина години, доживувал страв во мрачна соба и спшел немирно и површно и тоа само со запалено светло. Од овие тегоби страдал повеќе од две години, но појавувањето на импотентни симптоми и раскинот со свршеницата.

Другиот пациент беше дваесет и шестгодишна мажена жена, студент, која страдаше од многу интензивен облик на агорафобија со доминантен страх од група луѓе на улица.

Било потребно да се опишат детално анамнестичките податоци на овие пациенти и сознанијата за суштината на нивните конфлиktи во аналитичкиот процес на терапија, но тоа на ова место е невозможно да се направи поради недостиг на време. Затоа глобално ќе ги опишеме тековите на психотерапијата, со нагласени одделни значајни пун-

кови на психичката експлорација и анализа на ирационалните содржини.

Првата средба на пациентот со терапевтот популарно се наречува – „рапорт“. Терапевтот водеше со пациентот конвенционален, професионален разговор, сабирајќи елементарни податоци за социјалните статуси на нивните личности. Потоа баране од нив да ги опишуваат своите тегоби, активно инсистирајќи на одделни факти од поголемо значење. Веднаш по тие први сеанси, терапевтот му укажа на опсерверот дека дури и во овие разговори можат да се почувствуваат одделни значајни отпори кои нема да бидат идииферентни за натамошна анализа.

Во наредните сеанси можеме да видиме како се создава позитивен емоционален „пренос“ кон терапевтот, и како пациентите нагласувајќи ги подобрувањата во својата невроза се обидуваат да му ласкаат на неговите авторитет и професионалната суета. Тоа беа феномените на „преносната невроза“. Терапевтот подврле дека тие подобрувања нема да бидат долготрајни. Уште во наредните сеанси, кога почна да се создава „трансферот“, предвидувањата се остварија, зашто се случуваат во осцилацијата на амбивалентните пациентите да го нагласуваат влошувањето на болеста. Анализата на трансферот, на тие регресивни состојби на личноста на пациентите беше основната преокупација на терапевтите на интерпретации, при што терапевтот беше многу активен и конкретен. Во објаснувањето на овој став, рече дека тоа така се прави во кратка и целена анализа, што не би бил случај во класичната, каде што терапевтот стон во улога на стрипливо „огледало“ со месец и години.

Во терапевтските ситуации кај пациентите можеше да се види и депресивното реагирање по одделни поагресивни интерпретации, кои ги активираа автоагресивните сили на Супер-егото. Посебно место во наслизата беше интерпретацијата на соништата. Терапевтот многу ретко ги анализираше врз база на објаснувањето на симболиката, а многу почетно со помош на дигритирани слободни асоцијации. Соништата многу често беше тематска подлога за разговор во сеансата, при што навираше несвесните содржини на конфлиktната природа, кои се манифестираа со познатите патишта на отпор и одбранбените механизми на личноста во несвесните, реактивните формации, молнечето и сл.

Кон крајот на третата недела од почетокот на терапијата, која се спроведуваше со две сеанси во неделата, кај пациентката почина да избиваат на површини известни потиснати ставови на агресивност кон сопругот, и аверзија кон хетеросексуалните односи. Покрај тоа, се одмотуваше клопчето на инфантилните искуства во семејството на интровертни односи меѓу родителите. Тоа создаде асоцијативна врска на сегашноста и минатото во која беше можно да се врши асоцијативни интерпретации врз база на трансферили проекции.

Кај пациентот маж, се разгоре истовремено кастративни стравови создадени во детството, покрај невротична мајка, а без такто и нивната актуелност во односите со свршеничката.

Во времето кога ги пишуваме овој труд, шест недели по почетокот на терапијата, можеме да констатираме дека постои редукција на фобичните симптоми кај објектата пациенти, но терапијата треба да продолжи, бидејќи се уште не се разрешени конфлиktните мотиви во самата личност, па можности на рецидив на клиничка невроза е многу веројатна.

Во кратката дискусија по повод случаите што ги презентираме, би сакале да ја подвлечеме неопходноста на психоаналитичкиот пристап со прашањето: како на друг начин би ги разрешувале конфликтите на овие личности? Дали секој облик на сугестивна терапија, персуазија и сл. би можел да ја реши, на пример, кастративната ситуација на пациентот и сексуалниот отпор на пациентката? До некое подобрување веројатно би дошло преку преносна невроза, но тоа е престанување на болките во зато по земањето аспирин. Болките повторно ќе се јават по два часа!..

Вредноста на целената психоанализа произлази уште од фактот дека таа се прави многу економично за релативно кратко време. Од друга страна, да се стекне едукација во овој поглед не е толку компликувано како што тоа некогаш било во едукацијата на психотерапевтот од класичниот фройдов тип. Со други зборови, во оваа терапија се користат најновите достигнувања на психоанализата на поддржано на ширењето на значењето на „Егото“ и социјалните импликации во развојот на личноста.

## ЗАКЛУЧОЦИ

1. Методот на кратка и целена аналитичка терапија е метод на изборот во лекувањето на некои облици на конверзивни неврози, посебно на оние со фобични и опесенски клинички содржини.

2. Овој облик на терапија овозможува каузално лекување на невротичните состојби.

3. Целите на терапијата се: аналитичка елиминација на целените конфликти на личноста и реадаптацијата на истата во одделни и одбранни домени на животот.

ГОД. ЗВ. МЕД. ФАК. СКОПЈЕ, 27. – SUPPL. I: 19-21, 1981  
ПЕЧАТЕНО ВО СР МАКЕДОНИЈА, ЈУ ГОСЛАВИЈА

## ИСПИТУВАЊЕ НА КОНЦЕНТРАЦИОНИОТ МЕХАНИЗАМ ЗА ПЕРТЕХНЕТАТ ВО ТИРЕОИДЕАТА, ПЛУНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗДИ И ЖЕЛУДНИКОТ КАЈ СТАОРЕЦ

Серафимов Н., Радуловик В., Ангелова Г.

Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина при Медицинскиот факултет, Универзитетски центар за медицински науки, Скопје

## ABSTRACT

Serafimov, N., Radulovik, V., Angelova, G. (1981): Study on the pertechnetate-concentrating mechanism in thyroid gland, salivary glands and stomach in rats. God. zv. Med. fak. Skopje, 27: Suppl. I: 19-21 [Macedonian].  
(Department of Pathophysiology and Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, University Center of Medical Sciences, Skopje, Yugoslavia)

The pertechnetate concentrating mechanism in thyroid gland, salivary glands and stomach was studied in rats by determination tissue: plasma radioactivity ratio. We investigated the influence of TSH suppression by  $T_3$  – treatment on the activity of this mechanism. The obtained results shows:

1. The strongest pertechnetate-concentrating mechanism exists in the thyroid gland

4. Овој облик на терапија нема амбиција фундаментално да ги менува структуралните квалитети на личноста.

5. Терапевтот во оваа ситуација е многу активен провокатор и интерпретатор на конфликтите содржини, при што во изобилство се служи со содржините на соништата.

6. Едукацијата на кадрите во овој домен на терапија, се врши преку директна опсервација на терапевтската ситуација (како што беше случај кај нас) или преку супервизија на терапевтските протоколи на ученикот.

7. Улогата на опсерверот во терапевтската ситуација го подразбира поддржето на истражувањето во стекнувањето на емпиричките сознанија и потврдувањето на постојните теоретски принципи во конкретната клиничка практика.

## ЛИТЕРАТУРА

- Адлер А.: *Познавањето на човекот*, Космос, Белград 1937  
Бедениќ М.: „Душевната хипноза во секојдневниот живот“, Медиц. книга, Белград-Загреб, 1964  
Бетелчев С.: *Блаженлик Д. „Неврозите и нивното лекување“* Медиц. книга, Белград-Загреб, 1963  
Финишел О.: „Психоаналитичката теорија на неврозата“ Медиц. книга, Белград-Загреб, 1961  
Фреуд С.: „За сексуалната теорија“, Мат. српска, Нови Сад, 1970  
Фреуд С.: „Увод во психоанализата“, Мат. српска, Нови Сад, 1970  
Швракик М.: *Што се неврозите?*, Култура, Белград, 1962

## СОБИРОК

Серафимов, Н., Радуловик, В., Ангелова, Г. (1981): Испитување на концентрациониот механизам за пертехнетат во тиреоидата, плунчените жлезди и желудникот кај стаорец. Год. зв. Мед. фак. Скопје, 27: suppl. I: 19-21

Со експерименталната работа го испитуваме пертехнетатниот механизам во тиреоидата, плунчените жлезди и желудникот кај стаорец по пат на одредување на радиоактивноста ткиво/плазма. Исто така испитувано е и влијанието на супресијата на TSH инхибицијата врз функцијата на овој механизам. Резултатите од нашето испитување се следните:

1) Сигнификантно најсилен пертехнетатен концентрационен механизам постои во тиреоидата.